

# *Spina bifida*

***Spina bifida*** претставува конгенитално заболување, од групата на спиналните дизрафични аномалии, кои вклучуваат голем број вродени дефекти, предизвикани од недоволно затворање на “навралната џевка - туба”, обвивките, `рбетниот столб.




# СПИНАЛЕН ДИЗРАФИЗАМ

SPINA BIFIDA APERTA-CYSTICA  
SPINA BIFIDA OCCULTA  
( 3 : 1 )



# ЕПИДЕМИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Инциденца 1 - 4 %о



# ИСТОРИЈАТ НА ТРЕТМАНОТ

Peter Van Forest 1587

Tulpius 1641

Morggani 1761

Lebedeff 1881


Von Recklinghausen 1886

Trowbridge 1889

Frasier 1929

Holter 1952

Kronbil 1968



# **ЕТИОЛОГИЈА**



## **ГЕНЕТСКИ ФАКТОРИ**



## **ЕГЗОГЕНИ И ЕНДОГЕНИ ФАКТОРИ**

### **ФИЗИЧКИ ФАКТОРИ:**

топлина, зголемена телесна температура на  
мајката, јонизирачки зрачења

### **ХЕМИСКИ ФАКТОРИ:**

валопорична киселина, фенитоинот,  
халоперидолот, триметадионот, локалните  
анестетици, карбамазепинот, алкохол

### **ИНФЕКТИВНИ НОКСИ:**

вирусни инфекции, рубеола, цитомегаловирус

### **НУТРИТИВЕН ДЕФИЦИТ:**

фолна киселина , цинк

# ЕМБРИОЛОШКИ ОСОБЕНОСТИ НА СПИНАЛНИОТ ДИЗРАФИЗАМ


## ОТВОРЕНИ СПИН. ДИЗРАФИЗМИ

**Примарна неврулација**, првите 3,5 недели од гестацијата, ембрионот е со големина од 3,5 мм.


## ЗАТВОРЕНИ СПИН. ДИЗРАФИЗМИ

**Секундарна неврулација**, 25 ден од гестацијата, ембрионот е со големина од 4 мм.

# **SPINA BIFIDA APERTA-CYSTICA**



-  **Meningocele**
-  **Myelomeningocele**
-  **Myelomeninigocystocele**
-  **Myelocele**
-  **Lipomyelomeningocele,  
lipomyelocele**
-  **Rachisisis**





# ***SPINA BIFIDA OCCULTA***

## **(ОКУЛТЕН СПИНАЛЕН ДИЗРАФИЗАМ)**

- dermal sinus tract
- diastematomyelia
- интраспинални липоми
- интраспинални ( дермоидни и епидермоидни) тумори
- meningocele manuque- фиброзни траки
- anterior, lateral meningocele, арахноидални цисти
- split cord - малформации, неуроентерични цисти
- дебел ( thick) - филум терминале тератоми

# TETHERED SPINAL CORD SINDROME



# **КЛИНИЧКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА**

## **SPINA BIFIDA OCCULTA**

### **КОЖНИ ПРОМЕНИ**

-  хиперпигментација на кожата
-  капиларен ангиом
-  хипертрихоза
-  дермален синус
-  dimple - мал отвор на кожата во средна линија
-  поткожни маси ( липом )
-  конгенитални лузни промени



Присутни кај 86 % од пациентите со SBO  
**(Matson, Stark)**



# **КЛИНИЧКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА**

## ***ОРТОПЕДСКИ ПРОБЛЕМИ***

-  **малформации на рбетот:** сколиози,  
кифосколиози, лордози
-  **асиметрија на нозете и стопалата**
-  **деформитети на стопалата**  
(cavus, valgus, varus )
-  **деформитети на колковите**
-  **scapula alta**



Коскени промени  
присутни кај 27 % од пациентите  
**SBA**  
**( Bradford, Kitaoka )**



## HYDROCEPHALUS

♦ присутен кај 82%  
од пациентите со  
**(myelomeningocele)**  
**( Raimondi, LaPras )**



# **КЛИНИЧКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА**

---

## **НЕВРОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ**

---

-  **тешкотии со одот**
-  **болки и атрофични промени**
-  **промени на мускулно тетивни рефлекси**
-  **радикуларни болки**
-  **сензитивни испади**
-  **парапарези**
-  **сфинктерни нарушувања**

# **КЛИНИЧКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА**

---



## **УРИНАРНИ ПРОБЛЕМИ**

инконтиненција

ретенција

уринарни инфекции



## **МЕНИНГИТИС**

# **ДИЈАГНОСТИКА**

## **ПРЕНАТАЛНА ДИЈАГНОСТИКА**



### **БИОХЕМИСКИ МАРКЕРИ**

- АФТ - алфафетопротеин
- ацетилхолинестераза



### **УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИК**



# **ДИЈАГНОСТИКА**



## ***ПОСТНАТАЛНА ДИЈАГНОСТИКА***

- Вертеброграм
- EMG - Електромиографија
- SEP - Соматосензорни евоцирани потенцијали
- Миелографија
- СТ - Миелографија
- СТ - Компјутериизирана томографија
- Уродинамика
- МРІ - Магнетна резонанца



**MRI** - супериорна дг. метода


**СТ** - коскени промени



# **ХИРУРШКИ ТРЕТМАН**

## **SPINA BIFIDA APERTA - CYSTICA**


- презервација на моторната, сензорната и интелектуална функција
- реконструкција на медула спиналис и спиналниот канал
- заштита на ЦНС од инфекција




# ***SPINA BIFIDA APERTA***



# ***SPINA BIFIDA APERTA***



# ***SPINA BIFIDA APERTA***



# ***SPINA BIFIDA APERTA***




# ***SPINA BIFIDA APERTA***





# ***SPINA BIFIDA APERTA***





















# ХИРУРШКИ ТРЕТМАН

## SPINA BIFIDA OCCULTA


- отстранување на дизрафичната лезија
- “untethering” на medula spinalis




# ***LIPOMYELOMENINGOCELE***




# **LIPOMYELOMENINGOCELE**




# **LIPOMYELOMENINGOCELE**



# **LIPOMYELOMENINGOCELE**



# **LIPOMYELOMENINGOCELE**



# *ПОСТОПЕРАТИВНИ КОМПЛИКАЦИИ*

**SBA - 13,5 % ; p < 0.05**

7% кај пациенти оперирани во пр

72 часа

23% кај пациенти оперирани подо

( McLone, Hoffman)



# ФУНКЦИОНАЛЕН ИСХОД

## SBA (myelomenigocele + myelocele)

- ❖ подвижни (ambulatory) 60 %
- ❖ подобрување на моторната функција 40%

## SBO

- ❖ подвижни (ambulatory) 95%-100 %
- ❖ подобрување на моторна функција 58 %
- ❖ подобрување на функцијата на сфинктерите 10%- 35%



# **РЕДОСЛЕД НА ПОСТАПКИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПОЧИТУВААТ ПРИ ЗГРИЖУВАЊЕТО НА ДИЗРАФИЧНИТЕ АНОМАЛИИ:**

- ❖ Рано и брзо откривање на дизрафичните аномалии
- ❖ Оптимално квантифицирана дијагостика
- ❖ Рана хируршка интервенција
- ❖ Рационално применет оперативен пристап
- ❖ Мултидисциплинарен пристап како императив за добивање на што подобри функционални резултати







# **ЦЕЛИ НА СТУДИЈАТА**

- ✿ Рана детекција на spina bifida, користејќи ги сите модерни инвестигациони методи
- ✿ Да се наведе кои од клиничките и дијагностичките параметри имаат најголема предикторна вредност во функционалниот исход на лекувањето
- ✿ Да се наведе колку влијае времето од појавата на симптомите до хируршкиот третман врз конечниот добар функционален резултат на лекувањето
- ✿ Да се одреди оптималното време и индикациите за хируршкиот третман




Универзитет Св. “Кирил и Методиј  
Медицински факултет - Скопје  
Неврохируршка клиника, Клинички центар - Скопје


Александар Чайароски

**Компаративна студија на ефектот од  
хиуршките пристапи и функционалните  
резултати во лекувањето на *spina bifida***

- ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА -


Скопје, 1999











# **ЦЕЛИ НА СТУДИЈАТА**

- ✳ Да се анализира во каква меѓусебна корелација се класичната и микрохируршка оперативна техника при лекувањето на овие малформации
- ✳ Дефинирање на сите параметри кои можат да дадат ефект врз добриот конечен биланс во лекувањето на spina bifida
- ✳ Да се одреди редот на постапките во згрижувањето на овие вродени аномалии

# **МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ**

**134** (1990 - 1998)

ретроспективна група **65**  
(06.90 - 06.94)

проспективна група **69**  
(06.94. - 06.98)

# **МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ**

**SPINA BIFIDA APERTA 88**  
**(43;45)**


**SPINA BIFIDA OCCULTA 46**  
**(22;24)**

# **МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ**

**Класичен хирур.метод 103  
(65; 38)**

**Микрохируршки метод 31  
( 0 ; 31)**

# Дистрибуција на испитуваните пациенти по групи



# ОПШТИ ПОДАТОЦИ

матичен број 296/38

Име: Георги Емилов

① пол ♂

в возраст 49.

адреса Sk.

## РИЗИК Ф-РИ ЗА ВРЕМЕ БРЕМЕНОСТА

① нема x

инфекции

хемиски и физички нокси

траума

генетска предиспозиција

## КЛИНИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ

### КОЖНИ ПРОМЕНИ

① ~~некоја~~ meningocele

meningocele

myelocele

lipomyelomeningocele

хипертрихоза

капиларен ангиом

дермален синус

поткожни маси(липом)

конгенитални лузни промени

хипер-хипо пигментација

рупта

**БОЛКА**

нема

### ИМА X

## МОТОРНА ФУНКЦИЈА

[4]

лево десно

отежната нормална

отежната x

неможна

неможна

### РЕФЛЕКСИ

лево

нормални

ослабени/пој.

изгубени

### СФИНКТЕРИ

бешика

нормална x

дисфункција

инконтиненција

ПРЕД ОПЕРАТИВЕН СКОР

12

### ОРТОПЕДСКИ ПРОБЛЕМИ

① нема x

сколиоза

кифосколиоза

деформитети на стопалата

## ПРИДРУЖНИ СИСТЕМСКИ АНОМАЛИ

① нема x

хидроцефалус

Arnold Chiari

други сист.аномалии

## ЛОКАЛИЗАЦИЈА НА ПРОМЕНАТА

цервикално

торакално

тораколумбално

④ лумбално x

лумбосакрално

сакрално

## ВРЕМЕ НА ОПЕРАЦИЈА

SVA

24 часа

48 часа

72 часа

15 дена

1 месец

> 1 месец

## ВРЕМЕ ПОМИНАТО ОД ДГ., ПОЈАВА НА

## НЕВРОЛОШКА СИМПТ. ДО ХИРУР. ТРЕТМАН

SVO

без невролошка симпт.

1 месец

3 месеци x

6 месеци

1 година

>1 година

## ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРОЦЕДУРИ

### ВЕРТЕБРОГРАМ

спина бифида на едно ниво

спина бифида на два нивоа

сколиоза

кифосколиоза

EMG

нормален наод

оштетување на функција на м.неурони лесен

степен

средно тежок степен

тежок степен

SEP

нормален наод

умерено зголемена латенца на одговор

многу зголемена латенца на одговор

### МИЕЛОГРАФИЈА

широк спинален канал

дефект во полнење на контрол.ср.

ниска позиција на конус медуларис

CT

широк спинален канал

широк спин.канал

хиподензна(лезија)

екстрадурална лок.на лезијата

интрадурална интрамедуларна

широк спинален канал

дефекти во полнење на контрол.ред.

лок.на лезијата

односи со невралните елементи

MRI

ниска позиција на цонус медуларис

големина на филум терминале

лок.на лезијата однос со невр.елементи

### ТЕРАПЕВТСКИ ПРОЦЕДУРИ

### КЛАСИЧНА ХИРУРШКА МЕТОДА

### МИКРОХИРУРШКА МЕТОДА

### ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕРИФИКАЦИЈА

### КОМПЛИКАЦИИ

① нема x

лок.инфекција

дехисценција

ликворна фистула

менингитис

уринарни инфекции

егзитус

ПОСТ ОПЕРАТИВЕН СКОР

[14]

## ТЕРАПИСКИ ЕФЕКТИ

## ФУНКЦИОНАЛЕН ИСХОД

болка

① нема x

има

социјален моталитет

нормален од, независен од

од близок, присатна пареза

од со ортопедски помагала, пареза присатна

неможен од, инвалидска количка

моторна функција

нормална

пара пареза

флакцидна спастична

⑤ монопареза

параплегија

сфинктери

нормална функција

дисфункција

инконтиненција

КОНЕЧЕН БИЛАНС И СКОР

нормален

лесен дефицит

умерен дефицит

тежок дефицит

Скоринг скала (моторна функција) - , Комплетна парализа ± некомплетна парализа +, интакт

	1	2	3	4	5	6
Колк флексија	-	±	+	+	+	+
екстензија	-	-	-	-	-	±
аддукција	-	±	+	+	+	+
абдукција	-	±	-	-	+	+
 Колено						
екстензија	-	±	+	+	+	+
флексија	-	±	-	-	±	+
 Скочен зглоб						
дорсофлексија	-	-	-	±	+	+
плантарофлексија	-	-	-	-	-	+
инверзија	-	-	-	±	+	+
еверзија	-	-	-	-	-	+
SBNS мотор	1	2	3	4	5	6

Скоринг скала (зачувани рефлекси) - , одсатни ± променети +, интакт

Пателарен рефлекс	-	±	+	+	+	+	+
Ахилов рефлекс	-	-	-	±	+	+	+
Анален рефлекс	-	-	-	-	-	±	±
SBNS refleks	1	2		3		4	

Скоринг скала (сфинктери) - неконтролирана  
+делумно контролирана +, контролирана

Бешика контроля	-	-	±	±	±	+	+	+
Анус контроля	-	±	-	±	+	±	+	+
SBNS BB контроля	1	2	3	4	5			

## Скор поени градус

3	V
4~5	IV
6~10	III
11~14	II
15	I

# **СТАТИСТИЧКА МЕТОДОЛОГИЈА**

## **ДЕСКРИПТИВНА СТАТИСТИКА**

- ✳ Фреквенции
- ✳ Пропорции
- ✳ Аритметичка средина
- ✳ Медијана
- ✳ Стандардна девијација
- ✳ Стандардна грешка

# **СТАТИСТИЧКА МЕТОДОЛОГИЈА**

## **АНАЛИТИЧКА СТАТИСТИКА**


---

- ✳ Kruscal - Walis - ова еднофакторска анализа на варијабли со рангови
- ✳ Mann-Withny - иев U тест
- ✳ Wilcoxon - ов тест на двојни рангови
- ✳  $\chi^2$  тест на слагање
- ✳  $\chi^2$  како таблици на конфигурација
- ✳ Fischer - ов егзактен тест

# Видови на малформации кај spina bifida aperta




# Видови на малформации кај spina bifida occulta



■ lipomyelomeningocele ■ thick filum terminale ■ cystis epidermoidalis  
■ lipoma intradurale ■ lipoma extradurale ■ diastematomyelia  
■ teratoma ■ fibrozni traki


# Дистрибуција на испитуваните пациенти во однос на градус-предоперативно



# Локализација на дизрафичните аномалии кај болни со *spina bifida aperta*



# Локализација на дизрафичните аномалии кај болни со *spina bifida occulta*




Локализација на аномалијата


# Spina Bifida Aperta (myelomeningocele) Hydrocefalus



# Просечно време до операција кај пациенти со spina bifida aperta




# Просечно време до операција кај пациенти со *spina bifida occulta*



# Дистрибуција на испитуваните пациенти во однос на хируршката метода




# Постоперативни компликации кај пациенти со *spina bifida aperta*



постоперативни компликации 13,5%

# Постоперативни компликации кај пациенти со *spina bifida occulta*




# **МОРТАЛИТЕТ**


***SPINA BIFIDA APERTA-CYSTICA***  
**2 (2,27%)**

***SPINA BIFIDA OCCULTA***  
**0**


# Дистрибуција на испитуваните пациенти во однос на градус-постоперативно




# Постоперативна моторна функција кај болни со spina bifida aperta (myelomeningocele+myelocele)




# Постоперативна моторна функција кај пациенти со spina bifida occulta




# Постоперативен социјален морталитет кај пациенти со SBA(myelomeningocele+myelocele)



# Постоперативен социјален моталитет кај пациенти со spina bifida occulta



# Постоперативна функција на сфинктери кај пациенти со spina bifida occulta



# Конечен биланс кај пациенти со spina bifida aperta



# Конечен биланс кај пациенти со *spina bifida aperta* (myelomeningocele+myelocele)



# Конечен биланс кај пациенти со spina bifida occulta



# **АНАЛИТИЧКА СТАТИСТИКА**

## ***Mann - Whitney***

**(SBA)**

**постоперативен скор**

**проспективна гр.**

**p**

**„ 0.01**

**ретроспективна гр.**

**p „**

**0.05**

**(SBO)**

**социјален моталитет**

**p „ 0.05**

**постоперативен скор**

# **АНАЛИТИЧКА СТАТИСТИКА**

## **Mann - Whitney**

### **Микрохируршка гр. / Класична гр.**

- \* моторна функција (лево) p ..
- \* 0.01
- \* моторна функција (десно) p ..
- \* 0.01
- \* рефлекси (лево) p .. 0.01
- \* рефлекси(десно)
- \* p .. 0.01
- \* предоперативен скор p ..
- \* 0.01
- \* постоперативен скор p ..

# **МУЛТИПЛА РЕГРЕСИОНА АНАЛИЗА**

## **Step -Wise**

### ***Spina bifida aperta***

- \* пол
- \* „ 0.01
- \* предоперативен скор p „ 0.05
- \* ортопедски проблеми p „ 0.05
- \* време на операција p „ 0.05
- \* компликации p „ 0.05

# **МУЛТИПЛА РЕГРЕСИОНА АНАЛИЗА**

## ***Step -Wise***

# ***Spina bifida occulta***

- Предоперативен скор p „ 0.05
  - Време на операција p „
  - 0.05
  - Постоперативен скор p „ 0.05

# ДИСКУСИЈА

## ВЛИЈАНИЕ НА ПОЛОВАТА ПРИПАДНОСТ

**SBO** женски пол 78%

( Lober, Carter)


**SBA** - р „ 0.01

## ВОЗРАСТА КАКО ПРЕДИКТОР

**SBA** - нема во студијата

**SBO** - нема во студијата

( Kanev ) - има



# *ПРЕД ОПЕРАТИВЕН SPINA BIFIDA- СКОР СИСТЕМ*

**SBA** (myelomeningocele + myelocele) 85 % со моторен дефицит (**Matsumoto, Mazza**)

**p < 0.05**


**SBO** 46 % со моторен дефицит (**LaMarca, Byrne**)

70% сфинктерна дисфункција  
(**Kondo, Yamada**)

**p < 0.05**

**Микрохирушкиот метод**

**p < 0.01**



# **ВРЕМЕ НА ОПЕРАТИВНО ЛЕКУВАЊЕ**

- ⊕ **SBA - p < 0.05**  
( Laningam, McLone, Lober)
- ⊕ **SBO - p < 0.05**  
( Pierre Khan, Hacuba, Atala)


# **ПОСТОПЕРАТИВНИОТ СКОР КАКО ПРЕДИКТОР**

**SBA -  $p < 0.05$**

**SBO -  $p < 0.05$**

**Микрохируршка гр. -  $p < 0.01$**

## **ХИРУРШКИОТ МЕТОД КАКО ПРЕДИКТОР**



**Микрохируршист при**

# **КОНЕЧЕН БИЛАНС**

## **SPINA BIFIDA APERATA (CYSTICA)**

❖ **половинка**

**p „ 0.01**

❖ **предоперативниот скор**

**p „ 0.05**

❖ **ортопедските проблеми**

**p „ 0.05**

❖ **времето на операцијата**

**p „ 0.05**

❖ **постоперативните компликации**

**p „ 0.05**

❖ **постоперативниот скор**

**p „**

**0.05**

## **SPINA BIFIDA OCCULTA**

❖ **предоперативниот скор**

**p „ 0.05**

❖ **времето на операцијата**

**p „ 0.05**

❖ **постоперативниот скор**

**p „**

**0.05**

# **ЗАКЛУЧОЦИ**

- ❖ Раното откривање на окултниот спинален дизрафизам е каузално поврзано со добриот конечен биланс
- ❖ Предоперативниот и постоперативниот скор имаат најголема предиктивна вредност во добриот квалитативен исход
- ❖ Времето на појавата на клиничката симптоматологија до хируршкиот третман има првопропорционален однос со функционалниот исход
- ❖ MRI е супериорно дијагностичко средство, особено за окултниот спинален дизрафизам
- ❖ Микрохирурската оперативна техника дава предности во третманот на дизрафичните аномалии